

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Ве молиме внимателно прочитајте ги следниве информации и инструкции!

- Кандидатите кои со сигурност ќе дојдат на тестирањето на 19 ноември **ПОТРЕБНО е да испратат СМС порака** на контакт бројот 07 55 188 10 во која ќе го запишат своето **Име, татково Име и Презиме и „ДА“** со која ќе потврдат дека ќе се појават на испитот, најдоцна до 18 ноември (петок) до 15 часот;
- На денот на испитот кандидатите со себе треба да носат важечки документ за лична идентификација со фотографија (пр. пасош, здравствена легитимација или др. документ) и пред да влезат во испитната просторија истиот треба да го покажат;
- За да може кандидатот да го полага тестот потребно е веднаш по пристигнувањето на местото на спроведување на тестирањето да се пријави и да уплати 45 евра (ве молиме да ја имате точната сума);
- Кандидатите од Скопје чие презиме (English alphabet) започнуваат со буквите од
A – K ќе се регистрираат во периодот од 9:00 – 9:15 часот
L – Z ќе се регистрираат во периодот од 9:15 – 9:30 часот

Кандидатите кои доаѓаат надвор од Скопје ќе се регистрираат во периодот од 9:30 – 9:35;

- Во колку ученикот е силен кандидат за добивање на НМС стипендиите но од оправдани причини нема да може да присуствува на тестирањето (болест, државен натпревар и сл.) потребно е да ја извести комисијата за спроведување на испитот на контакт бр. 07 55 188 10 и да се договорот за понатамошно постапување;
- Откако ученикот ќе се пријави треба да го остави својот мобилен телефон или друг сличен уред (таблет, паметен часовник и сл.) на место за кое ќе му биде укажано бидејќи користење на вакви уреди за време на тестирањето се најстрого забранети. Во колку ученикот биде „фатен“ дека користи вакви уреди веднаш ќе му биде одземено правото да го полага или продолжи испитот;
- Ученикот може да носи прибор за пишување (молив, гума) и некои одговори на тестот да ги запише со молив но целиот тест (одговорите) треба да бидат испишани со пенкало (сино).
- На кандидатите ќе им биде дозволено 3 часа за да ги завршат сите 4 дела од тестот; Listening comprehension (Paper 1), Use of English (Paper 2), Reading comprehension (Paper 3) and Written discourse topic (Paper 4; essay of 250 – 300 words). Потоа ќе имаат кратка пауза да се освежат, рачаат и сл. Вториот дел од тестот е усниот дел и учениците откако ќе го завршат писмениот дел веднаш ќе можат да видат (од објавените листи кои ќе бидат истакнати пред амфитеатарот) во која група се ставени и во колку часот ќе треба да се вратат за да го завршат овој дел од испитот во времетраење од 20 – 25 минути. Групите бројат од 2-3 ученици и секоја група.
(НАПОМЕНА: Кандидатите кои доаѓаат од други градови надвор од Скопје, ќе имаат предност пред кандидатите од Скопје и ќе бидат ставени во првите групи на првиот ден од oral part за да не доаѓаат повторно!)

Enjoy the challenge. We wish you all well! May the best boys and girls win!

На 18 ноември Г-дата Ана и Ричард Вилфорд во просториите на гимназијата Орце Николов ќе одржат презентација во врска со НМЦ училиштата, интернатите во Англија и за **алтернативните можности за завршување на средното образование** во УК. Настанот ќе започне во 17 часот во училишната библиотека (родителите ќе можат да поставуваат прашања и да се запознаат уште повеќе со НМС програмите).